



РАБОТНА ВИЗА ЗА ДРЖАВЈАНИ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Термини можат да се закажат само онлајн преку нашата веб-страница. Барањето се поднесува само лично.

Таксата за апликацијата изнесува 75.- евра. Сите документи треба да се достават во оригинал и 2 копии.

При поднесување на барање секогаш треба да се поднесат следниве документи:

- **2 формулари**, читливо и целосно пополнети **на германски јазик** и **своерачно** потпишани (со латинични букви).
- **2 биометриски фотографии** од понов датум.
- **пасош** со доволна важност, во оригинал и 2 копии.
- **договор за работа**: **потпишан** од работодавачот и вработениот, со податоци за видот и содржината на работната позиција, почетокот и времетраењето на вработувањето, неделното работно време, местото на работа, висината на бруто платата, местото на издавање и датумот на потпишување на договорот, во оригинал и 2 копии. Се препорачува работодавачот пред потпишување на договорот да се информира за актуелниот надоместок за конкретното работното место кај Сојузната агенција за вработување во Германија.
- **формулар за опис на работното место** (Stellenbeschreibung), од работодавачот пополнет и потпишан, во оригинал и 2 копии, [\(\[https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba015716.pdf\]\(https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba015716.pdf\)\)](https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba015716.pdf).
- **доказ за сместување** или **потврда од работодавачот** за обезбедено сместување, во оригинал и 2 копии.
- **доказ за познавање на германски јазик**: познавањето на германскиот јазик во принцип не е пропишано. Меѓутоа, за време на постапката можно е дополнително да се побара доказ. **За одредени професии кои имаат контакт со странки** треба да се приложи доказ за познавање на германски јазик на **A2 ниво**. Признати сертификат се: сертификатот од Гете Институтот - Goethe Institut, Австриската јазична диплома - ÖSD, сертификатот Телк доо - Telc GmbH), во оригинал и 2 копии.

Ве молиме обрнете внимание: Покрај наведените документи **во одредени случаи може да се побараат и дополнителни документи.**

Stand: August 2019

Адреса:

ул. Леринска 59
1000 Скопје

работно време на визното одделение:

понеделник – петок: 08:00 – 11:00 часот

подигање на визи:

понеделник – четврток: 15:00 – 15:30 часот

петок: 12:00 – 12:30 часот

визно одделение:

закажување на термин:

факс:

е – пошта:

интернет:

00389-2-3093-801 (понеделник – четврток 14:00 – 15:30 часот)

www.skopje.diplo.de

00389-2-3093-888

visa@skopje.diplo.de

www.skopje.diplo.de